

Службен весник

на Република Македонија

Број 57

25 март 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1480. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	1486. Правилник за определување на поблиските критериуми за висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони кои се одобрени за финансирање.....	5
1481. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	1487. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	7
1482. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	1488. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник...	7
1483. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	1489. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник...	7
1484. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на земените примероци на контрола на брашно.....	2	1490. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа	7
1485. Правилник за формата и содржината на евидентниот лист за превоз на патници, податоците кои ги содржи, начинот на негово чување и водење	3	Огласен дел	1-184

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

1480.

О Б Ј А В А

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Саудиска Арабија за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и заштита од даночна евазија, склучен во Ријад на 15 декември 2014 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија на 29 јули 2015 година и објавен во Додаток на „Службен весник на Република Македонија“ број 130/2015, којшто е ратификуван и од страна на Кралството Саудиска Арабија, согласно член 28 од предметниот Договор, ќе стапи во сила на 1 мај 2016 година.

17 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

1481.

О Б Ј А В А

Измените и дополнувањата на член 8 од Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд и измените и дополнувањата на Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд во врска со злосторството на агресија, усвоени во Кампала, Република Уганда, на 10 и 11 јуни 2010 година и ратификувани со Закон за ратификација на измените и дополнувањата на член 8 од Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд и на измените и дополнувањата на Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд во врска со злосторството на агресија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2016), влегоа во сила на 1 март 2016 година.

9 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

1482.

О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Шпанија за размена и заемна заштита на класифицирани информации, склучена во Мадрид, на 5 ноември 2014 година и ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Шпанија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 90/2015), влезе во сила на 23 јули 2015 година.

9 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

1483.

О Б Ј А В А

Дополнителниот протокол кон Европската повелба за локална самоуправа за правото за учество во работите на локалната власт, потпишан во Утрехт, на 16 ноември 2009 година и ратификуван со Закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската повелба за локална самоуправа за правото за учество во работите на локалната власт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2015) влезе во сила на 1 јануари 2016 година.

14 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1484.

Врз основа на членот 16-ј ставови (1) и (3) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА
И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ
НА КОНТРОЛА НА БРАШНО**

Се овластува „ЖИТО ЛУКС АД Скопје-Силоси и Мелница, од Скопје да врши анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на брашно.

Образложение

„ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ на ул. „3-та Македонска Бригада“ б.б., Аеродром, од Скопје поднесе барање бр.15-321/16 од 12.2.2016 година со придружна документација согласно член 16-и од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16).

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од придружната документација и барањето на „ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ утврди дека барателот ги исполнува условите согласно член 16-и од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16). Правилникот за поблиските услови за соодветните простории и потребната опрема со кои треба да располагаат лабораториите за вршење на анализа и суперанализа на брашно („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/14) и Правилникот за минималните

услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на брашно, начинот и методите на земање на мостри, како и методите за анализа на квалитетот на брашното („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14) „ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ достави доказ Сертификат бр. ЛТ-059 дека е акредитиран од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија со што ги исполнува сите услови за добивање на решение за овластена лабораторија.

Такса за ова решение е наплатена во износ од 1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01,24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08,6/10, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15).

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04,61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10,17/11, 84/12 и 192/15).

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-321/16
16 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1485.

Врз основа на член 38 став 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 и 37/16) министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНИОТ ЛИСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ПОДАТОЦИТЕ КОИ ГИ СОДРЖИ, НАЧИНОТ НА НЕГОВО ЧУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евидентниот лист за превоз на патници, податоците кои ги содржи, начинот на негово чување и водење.

Член 2

Евидентниот лист за превоз на патници (во понатамошниот текст: евидентен лист) се издава на образец на хартија во бела боја со правоаголна форма, со димензии: 297 мм x 210 мм.

Евидентниот лист од ставот 1 од овој член ги содржи следните податоци:

- Натпис „Евидентен лист за превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај“ со број на евидентниот лист,

- Назив на превозникот,

- Седиште на превозникот,

- ЕМБС,

- Регистарски број на возилото,

- Вид на превозот: слободен повремен превоз на патници, слободен наизменичен превоз на патници, меѓународен линиски превоз на патници и превоз на патници за сопствени потреби,

- Релација,

- Број на патници со возни билети во еден правец издадени во Република Македонија, број на патници со повратни возни билети издадени во Република Македонија, број на патници со возни билети во еден правец издадени во државата на партнерот превозник, број на патници со повратни возни билети издадени во државата на партнерот превозник и вкупен број на патници,

- Датум на вршење на превозот,

- Потпис на одговорното лице и печат од Царинската управа и

- Потпис на овластеното лице на превозникот.

Формата и содржината на евидентниот лист од ставот 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Секој примерок од евидентниот лист се заверува со печат и потпис од овластеното лице на Царинската управа на граничните премини на Република Македонија и потпис на овластеното лице на превозникот, а се чува и води на начин утврден во член 38 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај.

Евидентниот лист го пополнува домашниот превозник.

На секој влез односно излез од Република Македонија се пополнува нов евидентен лист.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3586/1
7 март 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

Евидентен лист за превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај
бр. _____

1	Назив на превозникот:				
2	Седиште на превозникот:				
3	ЕМБС:				
4	Регистарски број на возилото:				
5	Вид на превозот*		1. Слободен повремени превоз на патници 2. Слободен наизменичен превоз на патници 3. Меѓународен линиски превоз на патници 4. Превоз на патници за сопствени потреби		
6	Релација:				
7	Број на патници со возни билети во еден правец издадени во Република Македонија:	Број на патници со повратни возни билети издадени во Република Македонија:	Број на патници со возни билети во еден правец издадени во државата на партнерот превозник:	Број на патници со повратни возни билети издадени во државата на партнерот превозник:	Вкупен број на патници:
8	Датум на вршење на превозот:				
9	Потпис на овластеното лице и печат од Царинската управа		Потпис на овластеното лице на превозникот		

*се заокружува точниот вид на превозот

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1486.

Врз основа на член 34 став (6) од Законот за рамно- мерен регионален развој („Службен весник на Репуб- лика Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), министерот за локална самоуправа, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ КРИ- ТЕРИУМИ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МЕНАЦИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри- териуми за определување на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските регио- ни кои се одобрени за финансирање.

Член 2

Проектите за развој на планските региони според видот и сложеноста се: инфраструктурни проекти, проекти за подготвеност на техничка документација и меки проекти.

Инфраструктурни проекти се проекти во кои се предвидува извршување на градежни работи и/или на- бавка на опрема.

Проекти за подготовка на техничка документација се проекти во кои е предвидено подготовка на било кој вид на техничка документација, вклучувајќи ги и сите видови на студии, елаборати и протоколи.

Меки проекти се проекти во кои е предвидено да се реализираат активности за подигнување на капацитетите на одредена целна група, зголемување на свесноста по од- редени прашања на одредена целна група, изработка на стратешки документи на регионално ниво, активности за размена на знаење и искуство, промоции, брендирање, промотивни и изложбени активности, едукативни актив- ности, вмрежување и кластерско организирање.

Член 3

Определувањето на висината на средствата за мена- џирање на проектите за развој на планските региони според видот и сложеноста на проектот се врши на следниот начин:

1. Од 30 до 50 поени – за инфраструктурни про- екти, и тоа:

- 30 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидено извршување на градежни работи или на- бавка на опрема,

- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидено извршување на градежни работи и набавка на опрема и за чија имплементација е потребно да се спроведат три посебни набавки (градежни работи, над- зор и набавка на опрема),

- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е пред- видена набавка на опрема од различни видови и за која набавка е потребно да се спроведат две посебни набавки,

- 50 поени за инфраструктурни работи во кои е предвидено извршување на градежни работи и набавка на опрема и за чија имплементација е потребно да се спроведат повеќе од три посебни набавки.

2. Од 20 до 40 поени – за проекти за подготовка на техничка документација, и тоа:

- 20 поени за подготовка на основни и други ин- фраструктурни проекти, како и елаборати и попатна документација,

- 30 поени за подготовка на студии (студија за мож- ности, пред-физибилити или физибилити студија),

- 40 поени за подготовка на урбанистички планови за стопански зони и туристички локалитети со подготовка на стратешка оценка за влијанието врз животната средина.

3. Од 30 до 50 поени – за меки проекти, и тоа:

- 30 поени за меки проекти кои се со цел подигну- вање на капацитетите на одредена целна група, зголе- мување на свесноста по одредени прашања на одредена целна група, едукативни активности, активности за размена на знаење и искуство,

- 40 поени за меки проекти во кои е предвидено из- работка на стратешки документи на регионално ниво за кој е потребно усогласување со соодветните нацио- нални стратешки документи и за кои е потребна изра- ботка на стратегиска оценка за животна средина,

- 50 поени за меки проекти кои се со цел зајакнува- ње на конкурентноста на регионите како што се промо- ции, брендирање, промотивни и изложбени актив- ности, вмрежување и класерско организирање и актив- ности за презентација и подобрување на конкурентнос- та на малите и средни претпријатија.

Доколку се работи за мек проект кој содржи актив- ности од став 1 точка 3 алинеи 1, 2 и 3 на овој член кои различно се бодуваат, се доделуваат поени согласно ак- тивноста која носи најголем број на поени.

Член 4

Определувањето на висината на средствата за мена- џирање на проектите за развој на планските региони според висината на проектната вредност на проектот се врши на следниот начин:

- 50 поени - проектната вредност на проектот е од 90,01% до 100% од висината на средствата за финансира- ње на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 30 поени - проектната вредност на проектот е од 80,01% до 90% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 20 поени - проектната вредност на проектот е од 70,01% до 80% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 15 поени - проектната вредност на проектот е од 60,01% до 70% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- пет поени - проектната вредност на проектот е од 50,01% до 60% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- еден поен - проектната вредност на проектот е до 50% од висината на средствата за финансирање на про- екти за планскиот регион за тековната година.

Член 5

Висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони се определува врз основа на вкуп- ниот број на поени добиени согласно поблиските критериуми од членовите 3 и 4 од овој правилник, помножен со максимал- ниот процент согласно закон, по следната формула:

$$A = (B/100) \times 0,15 \times C$$

каде што:

A - висината на средствата за менаџирање на про- ектите за развој на планските региони,

B - број на поени,

C - проектна (пресметковна) вредност на проектот.

Член 6

Бројот на поени кои што може да се доделат на еден проект се движи од 21 до 100 поени.

Член 7

Висината на средствата за менаџирање на проекти- те за развој на планскиот регион за секој проект се ко- регира согласно следната формула:

$$D = F/E \times A$$

каде што:

A - висината на средствата за менаџирање на про- ектите за развој на планскиот регион (претходно опреде- лена за секој проект),

E - вкупната висина на средствата за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион за еден регион (збир на вредноста на средствата од сите проекти кои се одобрени за финансирање),

F – максималниот износ за менаџирање на проек- тите за развој на планскиот регион согласно закон,

D -корегираната висина на средствата за менаџирање на проектот за развој на планскиот регион за секој проект одобрен за финансирање.

Член 8

Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони за секој проект одобрен за финансирање се врши на формулар кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-489/1
21 март 2016 година
Скопје

Министер
за локална самоуправа,
м-р **Љирим Шабани**, с.р.

Прилог

ФОРМУЛАР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МЕНАџИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Програмата за рамномерен регионален развој за _____ година

Име на проектот:

Носител на апликацијата:

Апликација бр:

ред. бр.	Критериум	Карактеристики на проектот	Поени / Износ
1.	Вид и сложеност на проектот		
2.	Висина на пресметковната вредност на проектот Пресметковна вредност на проектот (C) : _____ МКД	____% од средствата за тековната година	
3	Вкупен број на поени (B)		
4.	Висина на средствата за менаџирање (A) $A = (B/100) \times 0,15 \times C$ каде што: B - број на поени C - проектна (пресметковна) вредност на проектот		
5	Коригирана висина на средствата за менаџирање на проектот (D): $D = F/E \times A$ A - висината на средствата за менаџирање на проектот за развој на планскиот регион (претходно определена за секој проект) E - вкупната висина на средствата за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион за еден регион (збир на вредноста на средствата од сите проекти кои се одобрени за финансирање) F - максималниот износ за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион согласно закон		

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1487.

Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-23 од 26.2.2016 година на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Во точка 2 од Решението за издавање дозвола за работење на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје бр. 07-2211/4 од 16.11.2006 година по третата алинеја се додава нова алинеја која гласи:

„- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1 08-23
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1488.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-24 од 29.2.2016 година на седницата одржана на ден 15.3.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Ѓорѓи Палевски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ѓорѓи Палевски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ѓорѓи Палевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1 08-24
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1489.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-31 од 10.3.2016 година на седницата одржана на ден 15.3.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Васко Митев.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Васко Митев се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Васко Митев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1 08-31
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1490.

Врз основа на член 190 и член 106 став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 15.3.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУКА

Член 1

Во Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука („Сл.весник на РМ“ бр. 6/2007 и бр. 81/2014), во член 3 став 4 зборот „поднесат“ се заменува со зборот „поднесе“.

Член 2

Во Прилог 1, Образец Б-ДР-ОПЛ, во точка 1, по алинеја ж) се додаваат три нови алинеи з), с) и и) кои гласат:

„з) чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за сво-

ите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично);

с) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност и

и) вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-186/3
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016057